

**СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,
СЕЗОНА 2023/2024
(6-та недела, до 11.02.2024)**

Неделни податоци (рутински надзор над грип/ИЛИ)


Во текот на **6-та недела** од 2024 година (05-11.02.2024), во Република Северна Македонија се пријавени **1.875 (I=102,1/100.000)** случаи на групни пријави за заболени од грип/заболувања слични на грип (ИЛИ), 13,4% повеќе во споредба со претходната недела (n=1.653).

Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со 6-та недела од минатата сезона (n=700) е зголемен за 2,7 пати, а во споредба со бројот за 6-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 13 сезони) (n=2.654), намален е за 29,3% (Графикон 1).

Во текот на 6-та извештајна недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ, пристигнаа 56 материјали од рутинскиот надзор за лабораториско тестирање, паралелно тестирани за грип и КОВИД-19 (SARS-CoV-2). Притоа, детектирани се 12 позитивни случаи на Influenza: 11 Influenza A(H1N1)pdm09 и 1 Influenza A – несубтипизиран. Регистриран е еден пациент со SARS-CoV-2.

Пријавената инциденца е над неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (I=30,06/100.000), во рамките на ниска активност (Графикон 1).

Графикон 1. Нивоа на интензитет и неделна дистрибуција на заболените од грип/заболувања слични на грип според очекувана епидемиска крива 2010-2023, сезона 2022/2023 и сезона 2023/2024



КУМУЛАТИВНИ ПОДАТОЦИ (рутински надзор над грип/ИЛИ)


1. ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР

Во сезоната 2023/2024 вкупниот број на случаи на грип/заболувања слични на грип изнесува 10.537 ($I=573,7/100.000$).

Во споредба со истиот период од минатата сезона ($n=6.516$), бројот на пријавени случаи е зголемен за 61,7%, а во однос на моделот од последните 13 сезони ($n=10.490$) има зголемување од 0,4%.


Кумулативно, заболените се пријавени од сите 31 ЦЗ/ПЕ. Најголем број на заболени лица ($n=1.487$) се регистрирани на територијата на ЦЗ Скопје, додека највисока кумулативна инциденца ($5.880,2/100.000$) е регистрирана на територијата на ПЕ Дебар. (Графикон 2, Табела 1 во Прилог)

Графикон 2. Дистрибуција по ЦЗ/ПЕ и инциденца на 100.000 жители, сезона 2023/2024



Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрастни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрастната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) – 6.070 случаи (57,6%), а највисока инциденца ($1.470,1/100.000$) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години ($n=1.419$). (Графикон 3, Табела 1 во Прилог)


Графикон 3. Дистрибуција по возрастни групи и инциденца на 100.000 жители, сезона 2023/2024



Дистрибуција на случаите од сезонски грип/ заболувања слични на грип по месеци (Графикон 4, Табела 1 во Прилог):

- октомври – 196 случаи или 1,9%
- ноември – 268 случаи или 2,5%
- декември – 829 случаи или 7,9%
- јануари – 5.716 случаи или 54,2%
- февруари – 3.528 случаи или 33,5%

Графикон 4. Дистрибуција по месеци, сезона 2023/2024



Во досегашниот тек на сезоната на грип, регистрирани се 9 починати лица асоцирани со грип, 4 од Скопје и по едно лице од Куманово, Неготино, Гостивар, Демир Хисар и Штип, пет од возрастната група на лица 15-64 години и четири од возрастната група на лица над 65 години, сите хоспитализирани, со коморбидитети и невакцинирани против сезонски грип. Кај осум лица е докажан Influenza A(H1)pdm09, а кај едно - Influenza A - несубтипизиран.

2. ВИРУСОЛОШКИ НАДЗОР (рутински надзор)

Од почетокот на сезоната 2023/2024, заклучно со 6-та недела/2024, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ пристигнати се 749 материјали од здравствените установи - од амбулантски и болнички лекувани пациенти за тестирање за присуство на вирусот на грип, од рутинскиот надзор. Сите пристигнати материјали се тестирани за присуство на инфлуенца вирус и SARS-CoV-2.

Детектирани се 122 позитивни случаи: 103 Influenza A(H1)pdm09, 9 Influenza A(H3), 9 Influenza A – несубтипизиран и 1 Influenza B – неодредена линија.

Регистрирани се 12 позитивни случаи на SARS-CoV-2.

Од случаите со Influenza и КОВИД-19, кај три случаи од рутинскиот надзор е докажана истовремена инфекција.

Дополнително, регистрирани се 29 позитивни случаи на респираторен синцицијален вирус (RSV).

СЕНТИНЕЛ НАДЗОР НАД САРИ (Сериозни Акутни Респираторни Инфекции)

Сентинел надзорот се спроведува како дополнување на редовниот систем за надзор над грип и КОВИД-19 во Р. С. Македонија, со цел да се добијат подетални информации во однос на инциденца, интензитет, тип на вируси кои циркулираат и за имплементација на навремени превентивни мерки. Сентинел САРИ надзорот се спроведува во 6 надзорни болници, 5 во Скопје (УК за Инфективни болести и фебрилни состојби, УК за Детски болести, УК за Пулмологија и алергологија, ГОБ 8-ми Септември и УК за респираторни заболувања кај деца - Козле) и една во Штип (КБ Штип). Дефиницијата за случај на САРИ според која се спроведува надзорот е усогласена со дефиницијата на случај на СЗО од 2014 година.

Од сентинел местата кои учествуваат, во 6-та недела пријавени се вкупно 55 САРИ случаи. Најголем број на САРИ случаи (n=20; 36,6%), се пријавени од УК за Детски болести. Во однос на возрастната дистрибуција, најголем број на САРИ случаи (n=18; 43,6%) се пријавени од возрастната група од 0-4 години.

Во оваа недела, вкупен број на приеми во сентинел местата е 214, од кои едно лице е на интензивна нега. Од сите приеми, 25,7% се должат на САРИ. Најголемо оптоварување од 60,0% се бележи кај лицата постари од 65 години. Во оваа недела, регистриран е еден смртен случај со коморбидитети од САРИ местото ГОБ 8-ми Септември. Починатото лице е на возраст над 65 години, од Скопје.

Во 6-та недела, за лабораториско тестирање се доставени 35 материјали од пријавените САРИ случаи, паралелно тестирани за грип, КОВИД-19. Од вкупно тестираните материјали (n=35), во 5 примероци докажано е присуство на Influenza A(H1)pdm09, и во еден Influenza несубтипизиран. Во еден примерок докажан е SARS-CoV-2. Од доставените материјали, тестирани се 28 на респираторен синцицијален вирус, а во 4 од нив е потврден (RSV).

Кумулативно, пријавени се 813 САРИ случаи. Најголем број на САРИ случаи (n=278; 34,2%) се пријавени од надзорното место УК за Детски болести. Во однос на возрастната дистрибуција, најголем број на САРИ случаи (n=394; 48,5%) се пријавени од возрастната група од 0-4 години.

Кумулативно, вкупен број на приеми во сентинел местата е 3.759 од кои 36 лица се пријавени на интензивна нега. Од сите приеми, 21,6% се должат на САРИ. Најголемо оптоварување од 41,1% се бележи кај возрастната група - лица над 65 години.

Вкупно регистрирани се 9 смртни случаи пријавени од САРИ местата: 3 лица од УК за Инфективни болести и фебрилни состојби, по 2 од КБ Штип, УК за Пулмологија и алергологија и од ГОБ 8-ми Септември. Починатите лица се од возрастната група од 30-64 години (n=5) и возрастната група – лица над 65 години (n=4). Кај шест од починатите лица докажано е присуство на Influenza A(H1)pdm09 и едно лице било позитивно на SARS-CoV-2.

Кумулативно, за лабораториско тестирање доставени се 442 материјали од пријавените САРИ случаи. Во 69 примероци е докажана Influenza A(H1)pdm09, во 6 Influenza A(H3), во 2 Influenza B/Victoria, во 2 Influenza A - несубтипизиран и еден Influenza B – неодредена линија. Регистрирани се 28 позитивни случаи на КОВИД-19.

Од САРИ примероците, 327 се тестирани за респираторен синцицијален вирус (RSV), од кои 110 се позитивни. Во 5 примероци е детектирано присуство на Adenovirus, а во еден Enterovirus. Во 2 примероци се докажани истовремено присуство на респираторен синцицијален вирус (RSV) и Adenovirus. Во три примероци е докажано истовремено присуство на Influenza A(H1)pdm09 и SARS-CoV-2.

ВИРУСОЛОШКИ НАДЗОР (рутински+САРИ надзор) - Кумулативни збирни податоци

Од почетокот на сезоната 2023/2024, заклучно со 6-та недела/2024, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ пристигнати се 1.193 материјали од рутинскиот и сентинел САРИ надзорот. Сите пристигнати материјали се тестирани за присуство на инфлуенца вирус и SARS-CoV-2.


Детектирани се 202 позитивни случаи на грип:

- **Influenza A – 198 (98,0%)**
 - Influenza A(H1)pdm09 – 172 (86,9%)
 - Influenza A(H3) – 15 (7,6%)
 - Influenza A – несубтипизиран - 11 (5,5%)
- **Influenza B – 4 (2,0%)**
 - Influenza B/Victoria – 2 (50,0%)
 - Influenza B – неодредена линија – 2 (50,0%)

Регистрирани се 40 позитивни случаи на SARS-CoV-2.

Од случаите со Influenza и КОВИД-19, кај 6 случаи е докажана истовремена инфекција (“flurona”). Дополнително, регистрирани се 141 позитивни случаи на респираторен синцицијален вирус (RSV) и 13 други респираторни вируси.

Графикон 5. *Неделна дистрибуција на број и процент на позитивни примероци на грип, рутински и сентинел надзор, Р.С. Македонија, 2023/2024*



ЕПИДЕМИОЛОШКИ КОМЕНТАР

Се забележува раст на бројот на заболувања слични на грип, кој е во рамките на ниска активност. Резултатите добиени од вирусолошкиот надзор над инфлуенца покажуваат дека има регионална распространетост на вирусот на грип, а процентот на позитивност е над границата од 10%. Според податоците од САРИ надзорот, бројот на хоспитализации е на повисоко ниво споредено со претходниот период.

Согласно податоците од рутинскиот и САРИ надзорот, Р.С. Македонија има регионална географска распространетост и висок интензитет на активноста на вирусот на грип.

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП

Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на т.н. ризични групи (согласно препораките на СЗО):

- Постарите лица (над 65 години)
 - Деца на возраст од 6-59 месеци
 - Лица постари од 6 месеци со хронични болести
 - Бремени жени, и
 - Здравствени работници.
- ❖ За сезоната 2023/2024, Министерството за здравство обезбеди бесплатна четиривалентна вакцина во вкупна количина од 60.000 дози, наменета за приоритетни групи население. Дополнителни 15.000 дози на четиривалентна вакцина се обезбедени преку донација од PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

На 25.10.2023 година започна вакцинацијата против сезонски грип. Вакцинацијата се спроведува во Центрите за јавно здравје со нивните Подрачни единици и/или Здравствените домови. Закажувањето за бесплатните вакцини се одвива преку веб страната www.vakcinacija.mk.

Според податоците од Управата за електронско здравство, од почетокот на вакцинацијата, а заклучно со затворањето на овој извештај, вакцинирани се вкупно 59.100 лица од ризичните категории на населението со бесплатни вакцини.

- ❖ Дополнителни 4.500 дози комерцијални вакцини се набавени од страна на Центрите за јавно здравје, како вакцини за останатото население кое не спаѓа во горенаведените групи, истите можат да се добијат за одреден финансиски надомест и се спроведува во Центрите за јавно здравје со нивните Подрачни единици.

Во однос на комерцијалните вакцини, вакцинирани се 2.594 лица.

Заклучно со 6-та недела/2024 година, во Р.С. Македонија, вакцинирани се вкупно 61.694 лица со бесплатна или комерцијална вакцина.

ЕВРОПСКИ РЕГИОН

*Извор: <https://erviss.org/>

Согласно извештајот на ERVISS објавен за 5-та недела 2024 година за активноста на вирусот на грип низ Европскиот регион на СЗО:

- Стапките на заболувања слични на грип (ИЛИ) и/или акутна респираторна инфекција (АРИ) се покачени над основните нивоа во 25 од 31 земји и области на Европскиот регион на СЗО.
- Иако има варијации во различни земји, на регионално ниво, активноста на грипот на грип се стабилизира на ниво на регионот. Сезоната на грип е започната во регионот од 51/2023 недела. Активноста на SARS-CoV-2 и RSV се намалува во последните 6 недели.
- На регионално ниво, хоспитализациите и приеми во одделите за интензивна нега поврзани со сите респираторни вируси се намалуваат веќе 7 недели.
- Потврдените детекции на инфекција со вирусот на грип од сентинел ПЗУ за изминатата недела беа Influenza A (97%) - A(H1)pdm09 (71%) и A(H3) (29%).
- Низ регионот, од примероците од пациенти од САРИ надзорот:
 - Процентот на детекција на вирусот на грип е 30% во споредба со 28% во претходната недела. Опсегот на позитивност се движеше од 6–66% (просечна вредност од 20%).
 - Позитивноста за SARS-CoV-2 е 5% во споредба со 5% претходната недела. Просечната позитивност е 4% (опсег: 0–17%).
 - Позитивноста за RSV е 12% во споредба со 15% во претходната недела. Просечната стапка на позитивност беше 11% (опсег: 0-50%).

Од податоците за интензитет, две земји пријавиле многу висок интензитет, 7 висок, 20 пријавиле среден, 6 пријавиле низок, а останатите пријавиле базичен интензитет.

Од податоците за географската распространетост, 29 пријавиле широка распространетост, 1 - регионална, 2 - спорадична, а 2 – локална.

**Оддел за епидемиологија на заразни болести
Институт за јавно здравје**